


Quadro

МК Машина за перење / Прирачник за корисници



WM-FF10049CW EU

Ви благодариме што го избравте овој производ.

Овој „Прирачник за корисници“ содржи важни безбедносни информации и упатства околу работата и одржувањето на вашиот уред.

Ве молиме одвојте време за да го прочитате прирачникот пред да го користите уредот и чувајте го за идни потреби.

Икона	Тип	Значење
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Ризик од сериозна повреда или смрт
	РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР	Ризик од опасен напон
	ПОЖАР	Предупредување; Ризик од пожар / запаливи материјали
	ВНИМАНИЕ	Ризик од повреда или оштета на имот
	ВАЖНО / ЗАБЕЛЕШКА	Правилна работа на системот

СОДРЖИНА

1.БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА1
1.1 Општи безбедносни предупредувања.....	2
1.2 За време на користење	7
1.3 Амбалажата и животната средина	8
1.4 Информации за заштеда.....	9
2.ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	.10
2.1 Општ изглед	10
2.2 Технички спецификации.....	10
3.ПОСТАВУВАЊЕ11
3.1 Отстранување на шрафовите за блокада при транспорт11
3.2 Прилагодување на ногарките / Прилагодување на ногарките со прилагодлива висина11
3.3 Електрично поврзување11
3.4 Поврзување на цревото за довод на вода12
3.5 Поврзување на одводот за вода13
4.ПРЕГЛЕД НА ПАНЕЛ СО КОНТРОЛИ.....	.13
4.1 Фиока за детергент13
4.2 Делови14
4.3 Копче за избор на програма.....	.14
4.4 Електронски екран14
5.КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ.....	.15
5.1 Подготовка на алиштата15
5.2 Ставање на алиштата во машината.....	.16
5.3 Ставање детергент во машината16
5.4 Работа со машината17
5.5 Изирање програма.....	.17
5.6 Систем за откривање на полупразен барабан17
5.7 Дополнителни функции17
5.8 Блокатор за деца20
5.9 Откажување на програма.....	.20
5.10 Крај на програма21
6.ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ22
6.1 Важни информации24
7.ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ25
7.1 Предупредување25
7.2 Филтри за довод на вода25
7.3 Филтер за пумпа26
7.4 Фиока за детергент26
8.БЛОКАТОР НА ОДМИВАЊЕ / КУЌИШТЕ / БАРАБАН.....	.27
9.РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....	.28
10.АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И КАКО ДА ПОСТАПИТЕ30

1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Работен напон / фреквенција:	(220-240) V~/50Hz
Вкупно струја (A)	10
Притисок на вода (Мпа)	Максимум 1 Мпа / Минимум 0,1 Мпа
Вкупно напојување (W)	2100
Максимален капацитет на перење (сува облека) (kg)	7.0

- Не поставувајте ја машината на тепих или слични подлоги што ќе ја спречат вентилацијата оддолу.
- Уредот не е наменет да го користат лица (вклучително и деца) чиишто физички, сетилни или ментални способности не се целосно развиени или лица кои немаат доволно искуство или познавања, освен ако се под надзор на друго лице, или ако се обучени како безбедно да го користат производот од лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- Не треба да се приближуваат деца помали од 3 години, освен ако се под постојан надзор.
- Повикајте го најблискиот центар за овластен сервис да ги замени оштетените кабли за напојување.
- Кога ја поврзувате машината со довод на вода користете го само новото црево за довод на вода што се доставува со машината. Никогаш не користете стари, употребувани или оштетени црева за довод на водата.

- Децата не треба да си играат со уредот. Децата коишто не се под надзор не треба да ја чистат или да работат на одржување на машината.

❶ ЗАБЕЛЕШКА: Ако сакате копија од овој прирачник за корисници, ве молиме контактирајте преку следната адреса: "washingmachine@standardtest.info". Ве молиме во е-поштата напишете го името на моделот и серискиот број на уредот (20 цифри), кои можете да ги најдете на вратата од уредот.

Внимателно прочитајте го прирачникот за корисници.



Машината е исклучиво за домашна употреба. Користењето за комерцијални цели ќе доведе до поништување на гаранцијата.

Овој прирачник е наменет за повеќе од еден модел, па затоа вашиот уред може да нема некоја од карактеристиките кои се наведени овде. Поради оваа причина, важно е да посветите многу внимание на сликите додека го чitate прирачникот за корисници.

1.1 Општи безбедносни предупредувања

- Околната температура која е неопходна за идеална работа на машината е 15-25 °C.
- Во простории каде што температурата е под 0 °C, цревата може да се раздвојат и електронската картичка може да не работи

правилно.

- Ве молиме погрижете се во облеката која ја ставате во машината за перење да нема надворешни предмети како што се шајки, игли, запалки и монети.
- **Се препорачува на првото вклучување на машината да ја одберете програмата 90° Cotton без да внесете облека и до пола наполнете ја преградата за детергент II од фиоката за детергент.**
- Може да се наталожат детергент и омекнувач кои долго време биле изложени на воздух. Омекнувач или детергент се става во фиоката исклучиво на почетокот на секое перење.
- Ако машината за перење била надвор од употреба долг временски период, тогаш исклучете ја машината од струја и исклучете го доводот на вода. Препорачуваме и да ја оставате вратата отворена за да се спречи наталожување на влажност во внатрешноста на машината.
- Како резултат на проверка на квалитетот за време на обработката, може да остане мала количина на вода во машината. Тоа нема да влијае на работата на машината.
- Амбалажата на машината може да биде опасна за деца. Не дозволувајте деца да си играат со амбалажата или со малите делови од машината за перење.
- Чувајте го материјалот од амбалажата на места надвор од дофат на деца, или фрлете ги на соодветно место.
- Програмите за предперење користете ги само

за многу валкана облека.

⚠ Никогаш не отворајте ја фиоката за детергент додека машината работи.

- Во случај на дефект исклучете ја главната електрична мрежа на машината и исклучете ја водоводната инсталација. Не обидувајте се сами да ја поправите машината. Секогаш контактирајте го најблискиот овластен сервисер.
- Не надминувајте го препорачаниот максимум на облека за програмата за перење која сте ја одбрале.

⚠ Не отворајте ја насила вратата од машината додека машината работи.

- Перењето облека на којашто има брашно може да ја оштети машината.
- Ве молиме следете ги упатствата на производителот што се однесуваат на употребата на омекнувач или слични производи кои имате намера да ги користите во машината за перење.
- Погрижете се вратата од машината за перење да не е ограничена и да може целосно да се отвори.

Поставете ја машината на место каде што ќе биде целосно проветрена и каде што има постојано кружење на воздух.

1.

⚠ Прочитајте ги предупредувањата. Следете ги советите кои се дадени за ваша лична заштита и за заштита на останатите од ризици



и опасни повреди.

РИЗИК ОД ИЗГОРЕНИЦИ

⚠ Не допирајте го цревото за одвод или отпадната вода додека машината сè уште работи. Високите температури носат ризик од изгореници.

⚠ ⚡ РИЗИК ОД СМРТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

- Не приклучувајте ја машината на електрично напојување со помош на продолжен кабел.
- Не вметнувајте оштетен приклучник во штекерот.
- Никогаш не вадете го приклучникот од штекерот со влечење на кабелот. Секогаш држете го приклучникот.
- Никогаш не допирајте го кабелот за струја/приклучникот со мокри раце, бидејќи тоа предизвикува краток спој или струен удар.
- Не допирајте ја машината ако рацете или стапалата ви се мокри.
- Оштетен кабел за струја/приклучник, може да предизвика пожар или струен удар. Ако е оштетен, мора да биде заменет исклучиво од квалификуван персонал.



⚠ Ризик од поплава

- Проверете ја брзината на протокот на вода пред да го наместите цревото за одвод во мијалник.
- Преземете ги неопходните мерки за да спречите лизгање на цревото.
- Протокот на водата може да го помести

цревото доколку не е соодветно прицврстено.
Погрижете се приклучокот во мијалникот да не
ја блокира дупката од приклучокот.

⚠️ Опасност од пожар

- Не оставајте запаливи течности во близина на машината.
- Сулфурот во отстранувачите за боја може да предизвика корозија. Никогаш не користете материјали за отстранување боја во машината.
- Никогаш не користете производи кои содржат растворувачки материјал во машината.
- Ве молиме погрижете се во облеката која ја ставате во машината за перење да нема надворешни предмети како што се шајки, игли, запалки и монети.

Опасност од пожар и експлозија

⚠️ Ризик од паѓање и повреди

- Не качувајте се на машината.
- Погрижете се цревата и каблите да не предизвикуваат опасност од паѓање.
- Не вртете ја машината наопаку или настрана.
- Не кревајте ја машината за вратата или фиоката за детергент.



⚠️ Машината мора да ја носат **најмалку 2 лица**.

⚠️ Безбедност за деца

- Не оставајте ги децата близку до машината без надзор. Децата може несакајќи да се заклучат во барабанот на машината поради што постои ризик од смрт.

- Не дозволувајте децата да ја допираат стаклената вратичка додека машината работи. Површината на стаклото се вжештува премногу и може да предизвика оштетување на кожата.
- Чувајте го материјалот од амбалажата подалеку од дофат на деца.
- Ако несакајќи некој се напие од детергентот или од средствата за чистење, или пак ако тие дојдат во контакт со кожата и очите, може да предизвикаат труење или иритација. Чувајте ги средствата за чистење надвор од дофат на деца.



1.2 За време на користење

- Држете ги домашните миленичиња подалеку од машината.
- Проверете го пакувањето на машината пред монтажа, како и нејзината надворешна површина по отстранување на амбалажата. Не користете ја машината ако се чини оштетена или ако амбалажата е веќе отворено.
- Машината мора да ја монтира исклучиво овластено лице. Секоја монтажа направена од неовластено лице може да доведе до поништување на гаранцијата.
- Оваа машина можат да ја користат деца над 8-годишна возраст и лица чиишто физички, сетилни или ментални способности не се целосно развиени или лица кои немаат доволно искуство и познавање, исклучиво ако се под надзор на друго лице, или ако се обучени како безбедно да го користат производот и ги разбираат ризиците од

опасност. Децата не треба да си играат со машината. Децата коишто не се под надзор не треба да ја чистат или да работат на одржување на машината.

- Користете ја машината исклучиво за перење облека која производителот одредил дека може да се пере во машина.
- **Пред да работите со машината за перење, извадете ги 4-те шрафови за блокади при транспорт и гумените разделници одзади на машината. Доколку шрафовите не се отстранат, може да предизвикаат силни вибрации, бучава и дефект на машината и тоа може да доведе до поништување на гаранцијата.**
- Гаранцијата не покрива оштета предизвикана од надворешни фактори како што се пожар, поплава и други извори на оштета.
- Не фрлајте го овој прирачник за корисникот; чувајте го за идни потреби и проследете го на следниот сопственик.

 **ЗАБЕЛЕШКА:** Машинските спецификации може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

1.3 Амбалажата и животната средина

Отстранување на материјалите од амбалажата

Материјалите од амбалажата ја штитат машината од штетата што може да се појави при транспорт. Материјалите од амбалажата не се штетни за животната средина, бидејќи се рециклирачки. Употребата на рециклирани

материјали ја намалува потрошувачката на сировини и го намалува количеството на отпад.

1.4 Информации за заштеда

Неколку важни информации за машината да биде поефикасна:

- Не надминувајте го препорачаниот максимум на облека за програмата за перење која сте ја одбрале. Ова ќе овозможи машината да работи на режим за зачувување енергија.
- Не користете ја опцијата за предперење за облека која не е многу извалкана. Ова ќе ви овозможи да заштедите на потрошувачка на количество на електрична енергија и вода.

CE изјава за сообразност



Изјавуваме дека нашите производи се согласно важечките директиви, одлуки и регулативи на Европската унија, како и барањата наложени со наведените стандарди.

Фрлање на старата машина



Симболот на производот или на неговата амбалажа означува дека тој не може да се смета за отпад од домаќинство. Наместо тоа, треба да се предаде на пункт за соодветно собирање на електрична и електронска опрема за рециклирање. Со тоа што правилно ќе го отстраните производот, ќе помогнете да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје, што инаку може да се предизвикаат со несоодветно справување со отпадот од овој производ. За подетални информации за рециклирање на производот, контактирајте со локалната градска канцеларија, сервисот за отстранување отпад од домаќинства или продавницата каде што сте го купиле производот.

2. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



2.1 Општ изглед


1. Електронски екран
2. Бирање програма
3. Горна плоча
4. Фиока за детергент
5. Барабан
6. Капак на филтерот за пумпата
7. Вентил за довод на вода
8. Мрежен кабел
9. Црево за исфрлане вода
10. Шрафови за блокада при транспорт

2.2 Технички спецификации

Работен напон / фреквенција (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Вкупно струја (A)	10
Притисок на вода (Мпа)	Максимум: 1 Мпа Минимум: 0,1 Мпа
Вкупно напојување (W)	2100
Максимална количина суви алишта (кг)	7
Број на вртежи (вртеж во минута)	1000
Број на програми	15
Димензии (mm)	
Височина	845
Ширина	597
Длабочина	497

3. ПОСТАВУВАЊЕ


3.1 Отстранување на шрафовите за блокада при транспорт




1. Пред да работите со машината за перење, извадете ги 4-те шрафовите за блокада при транспорт и гумените разделници кои се наоѓаат одзади на машината. Доколку шрафовите не се отстранат, може да предизвикаат силни вибрации, бучава и дефект на машината и тоа може да доведе до поништување на гаранцијата.
2. Разлабавете ги шрафовите за блокада при транспорт со тоа што со соодветен одвртвач ќе ги вртите спротивно од стрелките на часовникот.
3. Со повлекување извадете ги шрафовите за блокада при транспорт.
4. Во отворите преку кои биле шрафовите за блокада при транспорт ставете ги пластичните чепови кои се наоѓаат во кесата со додатоци. Шрафовите за блокада при транспорт треба да се чуваат за понатамошна употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: Извадете ги шрафовите за блокада при транспорт пред првото пуштање на машината. Гаранцијата не ги покрива дефектите кои се настанати поради употреба на машината без да се извадат шрафовите за блокада при транспорт.

3.2 Прилагодување на ногарките / Прилагодување на ногарките со прилагодлива висина




1. Не поставувайте ја машината на површина (како што е тепих) што ја спречува вентилацијата оддолу.
- За да се погрижите машината да работи тивко и без вибрирање, поставете ја на цврста површина.
- Нивелирајте ја машината со помош на ногарките со прилагодлива висина.
- Разлабавете ја пластичната навртка за заклучување.



2. За да ја зголемите висината на машината вртете ги ногарките во насока на стрелките на часовникот. За да ја намалите висината на машината вртете ги ногарките спротивно од насоката на стрелките на часовникот.
- Откако машината е нивелирана, зацврстете ги навртките за заклучување со тоа што ќе ги вртите во насока на стрелките на часовникот.
3. Никогаш не вметнувајте картон, дрво или други слични материјали под машината за да ја нивелирате.
- Кога ја чистите површината на која се наоѓа машината, погрижете се да не го поместите нивелирањето на машината.


3.3 Електрично поврзување



- Машината има потреба од 220-240V, 50 електрично напојување.
- Кабелот за електрична енергија од машината е опремен со приклучок со заземување. Приклучокот секогаш треба да се вметне во штекер со заземување од 10 ампери.
- Доколку немате соодветен штекер и осигурач, ве молиме погрижете се работата да ја изврши квалификуван електричар.
- Не преземаме одговорност за оштета која е настаната поради употреба на незаземена опрема.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако машината работи под низок напон, нејзиниот животен век ќе се намали, а нејзината работа ќе се ограничи.


3.4 Поврзување на цревото за довод на вода



1. Машината може да има едно поврзување за црево за довод на

(ладна) вода или две поврзувања за црево за довод на (топла и ладна) вода, зависно од спецификациите на машината. Цревото со бела крилеста навртка треба да е поврзано со доводот за ладна вода, а цревото со црвена крилеста навртка треба да е поврзано со доводот за топла вода (доколку има).

- За да спречите протекување на вода кај навоите, во пакувањето со цревото има 1 или 2 навртки (зависно од спецификациите на машината). Наместете ги навртките на крајот (краевите) од цревото за довод на вода кое е поврзано со водоводната инсталација.
- 2. Поврзете го новото црево за довод на вода со $\frac{3}{4}$ " адаптер од тип на навртување.
- Поврзете го крајот на цревото со бела крилеста навртка со белата клапа за довод на вода која се наоѓа на задниот дел на машината, а цревото со црвена крилеста навртка поврзете го со црвената клапа за довод на вода (доколку има).
- Рачно зацврстете ги поврзувањата. Ако се сомневате, консултирајте се со квалификуван водоинсталатер.
- Водотек со притисок од 0. 1-1 Мпа ќе овозможи машината да работи поефикасно (притисок од 0. 1 Мпа значи дека над 8 литри вода ќе течат во минута кога славината ќе биде целосно отворена).
- 3. Откако ќе поврзете сè, внимателно пуштете ја водоводната инсталација и проверете дали има протекувања.
- 4. Погрижете се новите црева за довод




да не се фатени во клопка, извиткани превиткани или згмечени.

- Ако машината е поврзана со довод на топла вода, тогаш температурата на доводот на топлата вода не треба да биде над 70°C.


ЗАБЕЛЕШКА: Машината мора да е поврзана со водоводната инсталација исклучиво преку новото црево кое е обезбедено во пакувањето. Старите црева не смеат повторно да се употребуваат.

3.5 Поврзување на одводот за вода.



- Поврзете го цревото за одвод со цевката или со лачната поддршка на лабавото, користејќи дополнителна опрема.
- Никогаш не обидувајте се да го продолжите цревото за испуштање вода.
- Не ставајте го цревото за испуштање вода од машината во сад, кофа или када.
- Погрижете се цревото за испуштање вода да не е превиткано, искривено, згмечено или продолжено.
- Цревото за испуштање вода мора да се постави на максимална висина од 100cm од подот.

4. ПРЕГЛЕД НА ПАНЕЛ СО КОНТРОЛИ





1. Фиока за детергент

2. Бирање програма

3. Панел за приказ

4.1 Фиока за детергент



1. Додатоци за течен детергент

2. Оддел за детергент за главно перење

3. Оддел за омекнувач

4. Оддел за детергент за претперење

5. Ниво на прашок за перење


6. Црпалка за прашок за перење (*)

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот

производ.


4.2 Делови

Оддел за детергент за главно перење:




Овој оддел е наменет за детергенти во течна форма или во вид на прашок или за отстранување на бигор. Плочката за нивото на течен детергент е вметната во машината. (*)

Оддел за омекнувач, штирак, детергент:



Овој оддел е за омекнувачи или штирак. Следете ги упатствата на амбалажата. Ако омекнувачите оставаат остатоци по употребата, обидете се да ги растворите со вода или користете течен омекнувач.


Оддел за детергент за предперење:



Овој оддел треба да се користи исклучиво само кога е избрана опцијата за предперење. Препорачуваме опцијата за предперење да се користи само за перење на многу нечисти алишта.


(*) Спецификациите може да се разликуват во зависност од купениот производ.

4.3 Копче за избор на програма



- За да ја изберете посакуваната програма, вртете го копчето за избор на програма на лево или на десно сè додека обележувајќот на копчето не покажува кон посакуваната програма.
- Погрижете се копчето за програма да е поставено точно на саканата програма.

4.4 Електронски экран




- Панел за приказ
- Перење
- Плакнеје
- Центрифуга
- Крај
- Дополнителна функција за одложено вклучување
- Копче за приспособување на брзината на вртежите во минута
- Копче за дополнителни функции 1
- Копче за дополнителни функции 2
- Копче Start/Pause (старт/пауза)

ЛЕД светилки за дополнителни функции
Панелот со екранот прикажува "Крај--" кога избраната програма е завршена.
Панелот со екранот исто така известува ако се појави дефект при работење на машината.

5. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

5.1 Подготовка на алиштата



- Следете ги упатствата дадени на етикетите за него на алиштата.
- Поделете ги алиштата според видот (памук, синтетика, деликатни алишта, волнени итн.), температурата на перење (со ладна вода, 30°, 40°, 60°, 90°) и според степенот на нечистотија (малку извалкани, извалкани, многу извалкани).
- Не перете ги шарените и белите парчиња заедно.
- Темните материјали може да содржат вишок боја и треба да се перат посебно повеќепати.


- Погрижете се да нема метални предмети на алиштата или во џебовите; доколку има, отстранете ги.

!ВНИМАНИЕ: Сите дефекти што се јавуваат поради вакви предмети што ја оштетуваат машината не се опфатени со гаранцијата.

- Затворете ги патентите и закопчајте ги закачките и окцата.
- Отстранете ги металните или пластичните куки од зависите или ставајте ги во мрежа или торба за перење.
- Вртете ги парчињата како панталони, плетена облека, маици и тренерки наопаку.
- Перете ги чорапите, шамичињата и малите парчиња облека во мрежа за перење.

Може да се избелува	Не избелувај	Нормално перење
Максимална температура на пеглање 150 °C	Максимална температура на пеглање 200 °C	Не се пегла
Може да се чисти на хемиско чистење	Не е за хемиско чистење	Сушење без растегнување
Сушење без гужвање	Се суши на жица	Не се суши
Дозволено е суво чистење во масло, чист алкохол и R113	Perchloroethylene R11, R13, Petroleum	Perchlorinethylene R11, R113, Gas oil

5.2 Ставање на алиштата во машината



- Отворете ја вратата од машината.
- Распоредете ги рамномерно алиштата во машината.


ОЗАБЕЛЕШКА:

Внимавјате да не го надминете максималното полнење на барабанот, бидејќи тоа доведува до лоши резултати од перењето и предизвикува туткање. За повеќе информации околу капацитетот на полнење погледнете ги табелите за програми за перење.

Следната tabela ги прикажува приближните тежини на вообичаените парчиња алишта:

ТИП НА ОБЛЕКА	ТЕЖИНА (gr)
Пешкир	200
Платно	500
Бањарка	1200
Прекривка	700
Навлака за перница	200
Долна облека	100
Чаршав за маса	250

- Ставете го секое парче одделно во машината.
- Проверете да нема заглавени парчиња помеѓу гумениот обрач и вратичката.
- Нежно притиснете ја вратичката додека не "клика" дека е затворена.



- Погрижете се вратичката да е

целосно затворена, во спротивно програмата нема да започне.


5.3 Ставање детергент во машината

Количината на детергент што ја ставате во машината зависи од следниве критериуми:

- Доколку алиштата не се многу извалкани, не ја користете опцијата за предперење. Ставете мала количина детергент (како што е наведено од производителот) во одделот II од фиоката за детергент.
- Доколку алиштата се премногу извалкани, изберете ја опцијата за предперење и во одделот I од фиоката за детергент ставете $\frac{1}{4}$ од детергентот кој ќе го користите, а останатата количина ставете ја во одделот II.
- Користете детергенти кои се произведени за автоматски машини за перење. Следете ги упатствата од производителот за тоа колкава количина на детергент треба да употребите.
- Во области со тврда вода, потребно е да се стави повеќе детергент.
- Количината на потребен детергент се зголемува со зголемување на количината на алиштата.
- Ставете омекнувач во средниот оддел од фиоката за детергент. Не надминувајте го нивото MAX (МАКС.).
- Густите омекнувачи може да предизвикаат затнување на фиоката и треба да се растворат.
- Може да користите течни детергенти во сите програми без да ја користите опцијата за предперење. За да го направите ова, лизгајте ја плочката за ниво на течен детергент (*) во жлебовите во одделот II од фиоката за детергент. Користете ги линиите на плочката како водач за да ја наполните фиоката до потребното ниво.

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

5.4 Работа со машината



1. Приклучете ја машината на електрично напојување.
2. Вклучете ја водоводната инсталација.
 - Отворете ја вратата од машината.
 - Распоредете ги рамномерно алиштата во машината.
 - Нежно притиснете ја вратичката додека не “клика” дека е затворена.

5.5 Избирање програма

Користете ги таблите за програми за да изберете најсоодветната програма за вашите алишта.


5.6 Систем за откривање на полупразен барабан

Вашата машина има систем за откривање на полупразен барабан.

Доколку во машината ставите половина од максималната количина алишта, таа автоматски се поставува на функцијата за полупразен барабан, независно од тоа која програма сте ја избрале. Ова значи дека избраната програма ќе заврши за пократко време и ќе искористи помалку вода и електрична енергија.

(*) Во зависност од моделот

5.7 Дополнителни функции



Пред да пуштите некоја програма може да изберете дополнителна функција.


- Притиснете го копчето на панелот со контроли под симболот за дополнителната функција што сакате да ја изберете.
- Ако симболот за дополнителната функција свети континуирано, тогаш функцијата е активирана.
- Ако симболот за дополнителната функција трепка, тогаш функцијата не е избрана.

Причина за неактивирање:

- Дополнителната функција не е компатибилна со избраната програма за перење.
- Избраната програма на машината за перење е веќе предолго активна и не може да се вклучи дополнителна функција.
- Дополнителната функција која сте ја избрале не е компатибилна со друга дополнителна функција која претходно сте ја избрале.

1. Таймер за одложување


- 3h
- 6h
- 9h
- 12h



- Притиснете еднаш на копчето Delay (одложи).
- Ќе светне ЛЕД показателот за „3 h“.
- Притиснете го копчето Delay (одложи) сè додека не светне ЛЕД светилката за посакуваниот период за одложување.
- Ако сте го прескокнале времето за одложување што сакате да го поставите, продолжете со притискање на копчето Delay (одложи) сè додека повторно не се прикаже посакуваното време за одложување.
- За да функционира таймерот за одложување мора да го притиснете копчето Start/Pause (старт/пауза).
- За да го активирате одложувањето на време притиснете го копчето Start/Pause (старт/пауза).
- За да го исклучите одложувањето на време откако сте го поставиле, притиснете го еднаш копчето Delay (одложи). ЛЕД показателот ќе престане да свети на електронскиот еcran.
- За да додадете/отстраните облека додека работи таймерот за одложување мора да го притиснете копчето Start/Pause (старт/пауза). По додавање/отстранување на облеката мора повторно да го притиснете копчето Start/Pause (старт/пауза) за да го активирате таймерот за одложување.

2. Избор на брзина на центрифуга

Spin Speed
(Брзина на центрифуга)




Откако ќе одберете програма, автоматски се приспособува максималната температура за таа програма. За да ја приспособите брзината на центрифуга притиснете го копчето Spin (брзина) (⌚) сè додека не се прикаже посакуваната брзина.

Откако опциите за брзина на центрифуга ќе стигнат до поставката за најбавната брзина, притиснете го копчето Spin (брзина) за да се вратите на поставката за најголема брзина. Ако го прескокнете копчето за брзината која сакате да ја поставите, тогаш продолжете да го притискате копчето Spin (брзина) сè додека не стигнете до опцијата која ја сакате.

3. Без центрифуга(*)


Копче за дополнителни функции 3 или 4 No Spin (без центрифуга)



Ако не сакате центрифугирање на крај на избраната програма за перење, притиснете на копчето No Spin (без центрифуга) откако ќе се прикаже симболот ⌚.

4. Против алергии(*)

Копче за дополнителни функции 3 или 4 Anti-allergic (антиалергенско перење)




Може да ја додадете оваа постапка за дополнително плакнење на алиштата ако ја употребите оваа функција. Машината ќе ги изврши сите чекори за плакнење на алиштата со топла вода. Препорачуваме оваа поставка да се користи за алишта кои се носат на чувствителна кожа, бебешки алишта и долната облека.

За да ја изберете оваа функција, притиснете го копчето Anti-allergic (антиалергенско перење) кога ќе се прикаже симболот ☑.

5. Лесно пеглање(*)

Копче за дополнителни функции 3 или 4 Easy ironing (лесно пеглање)




Користењето на оваа функција овозможува алиштата да се помалку изгужвани по завршувањето на избраната програма.

За да ја изберете оваа функција притиснете го копчето Easy ironing (лесно пеглање) кога ќе се прикаже симболот

6. Предперење(*)

Копче за дополнителни функции 3 или 4 Pre-wash (предперење)




Ова ви овозможува опција за предперење на многу извалкани алишта пред да започне главната програма за перење. Кога ја користите оваа функција, треба да ставите детергент во предниот оддел од фиоката за детергент.

За да ја изберете оваа функција притиснете го копчето Pre-wash (предперење) кога ќе се прикаже симболот

7. Дополнително плакнење(*)

Копче за дополнителни функции 3 или 4 Extra rinse (дополнително плакнење)




Може да ја додадете оваа постапка за дополнително плакнење на алиштата после избраната програма за перење ако ја употребите оваа функција.

За да ја изберете оваа функција притиснете го копчето Extra rinse (дополнително плакнење) кога ќе се прикаже симболот

8. Перење со студена вода(*)

Копче за дополнителни функции 3 или 4 Cold Wash (перење со студена вода)




Со користење на оваа дополнителна функција може да ја поставите избраната програма за перење да користи ладна вода.

За да ја изберете оваа функција притиснете го копчето Cold Wash (перење со студена вода) кога ќе се прикаже симболот

9. Брзо перење(*)

Копче за дополнителни функции 3 или 4 Rapid wash (брзо перење)



Со користење на оваа додатна функција можете да ги исперете алиштата за пократко време, со користење на помалку електрична енергија и вода.


Препорачуваме да ја користите оваа опција само ако перете помалку од

половина од максималното суво полнење за избраната програма.
За да ја изберете оваа функција, притиснете го копчето Rapid wash (брзо перење) кога ќе се прикаже симболот .

НАПОМЕНА: Доколку во машината ставите половина од максималната количина алишта, таа автоматски се поставува на функцијата за половично полнење на барабан, независно од тоа која програма сте ја избрале.
Ова значи дека избраната програма ќе заврши за пократко време и ќе искористи помалку вода и електрична енергија. Кога машината ќе открие полупразен барабан, автоматски ќе се вклучи симболот .

(*) Во зависност од моделот


10. Копче Start/Pause (старт/пауза)



Притиснете го копчето Start/Pause (старт/пауза) за да ја стартирате избраната програма.

Ако ја префрлите машината во режим на мирување, показателот за старт/пауза ќе трепка на електронскиот екран.

5.8 Блокатор за деца



Функцијата блокатор за деца спречува ненамерно ракување со машината

или ракување од страна на деца без надзор.

За да го активирате блокаторот за деца истовремено притиснете и држете ги притиснати најмалку 3 секунди дополнителните функции 3 и 4. Кога ќе се активира блокаторот за деца ЛЕД светилките за дополнителните функции ќе светнат на панелот со контроли.

Ако се притисне некое копче додека е активен блокаторот за деца, тогаш ЛЕД светилките за дополнителните функции ќе светнат на панелот со контроли.

Ако е активиран блокаторот за деца и работи некоја програма, копчето за програми се префрла во позиција CANCEL (откажи) и се избира друга програма. Претходно избраната програма ќе продолжи од каде што застанала.

За да го деактивирате блокаторот за деца истовремено притиснете и држете ги притиснати најмалку 3 секунди дополнителните функции 3 и 4. ЛЕД светилките за дополнителните функции ќе светнат на екранот.


5.9 Откажување на програма

За да откажете програма во кое било време:

1. Свртете го копчето за програми во позиција „STOP“.
2. Машината ќе запре со перењето и програмата ќе биде откажана.
3. Завртете го копчето за програми на некоја друга програма за да ја исцедите водата од машината.
4. Водата ќе се испушти од машината, а програмата ќе се откаже.

Сега може да изберете и пуштите нова програма.

5.10 Крај на програма



Машината сама ќе запре откако ќе заврши програмата што сте ја избрале.

- На електронскиот панел за приказ ќе светне „END“ (крај).
- Може да ја отворите вратата од машината и да ја извадите облеката.
- Оставете ја вратата од машината отворена за да се исуши внатрешниот дел од машината откако ќе ја извадите облеката.
- Свртете го копчето за програми во позиција „STOP“.
- Исклучете ја машината од струја.
- Затворете ја славината за вода.

6. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ

Програма	Температура на перење (°C)	Максимална количина суви алишта (kg)	Оддел за дегерент	Времетраење на програмата (мин.)	Вид на облека / опис
ПАМУК 90°C	90°	7,0	2	180	Многу влкана облека од памук и лен. (Долна облека, платно, чаршави за маса, крпи (најмногу 3.5 kg), постелнина и сл.)
Предперење - памук	60°	7,0	1&2	171	Влкана облека од памук и лен. (Долна облека, платно, чаршави за маса, крпи (најмногу 3.5 kg), постелнина и сл.)
ПАМУК 60°C	60°	7,0	2	250	Влкана облека од памук и лен. (Долна облека, платно, чаршави за маса, крпи (најмногу 3.5 kg), постелнина и сл.)
ЕКО 40-60	40°	7,0	2	205	Влкана облека од памук и лен. (Долна облека, платно, чаршави за маса, крпи (најмногу 3.5 kg), постелнина и сл.)
ПАМУК 20°C	20°	3,5	2	96	Помалку извалкана облека од памук и лен. (Долна облека, постелнина, чаршави, крпи (најмногу 2 kg) прекривки и сл.)
Синтетика	40°	3,5	2	110	Многу влкани алишта или синтетички алишта. (најлонски чорапи, кошули, блузи, панталони што содржат синтетика и сл.)
ВОЛНА	30°	2,5	2	42	Волнена облека со ознака за машинско перење.
ПЛАКНЕЊЕ	-	7,0	-	36	Овозможува дополнително плакнење после циклусот на перење на каков било вид алишта.
ЦЕНТРИФУГА	-	7,0	-	15	Овозможува дополнително центрифугирање после циклусот на перење на каков било вид алишта.
ОСЕТЛИВО/ПРЕНЕЊЕ НА РАКА	30°	2,5	2	90	Алишта за коишто се препорачува перење на рака или осетливи алишта.
боја 40°C	40°	3,5	2	245	Помалку извалкана облека од памук и лен. (Долна облека, постелнина, чаршави, крпи (најмногу 2 kg) прекривки и сл.)
МЕШАНО	30°	3,5	2	81	Влканите алишта од памук, синтетика, алиштата во боја и од лен може да се перат заедно.
БЛУЗИ / КОШУЛИ	60°	3,5	2	114	Влканите кошули и блузи од памук, синтетика и алиштата со мешани синтетика и памук може да се перат заедно.
БРЗО 60 мин.	60°	3,0	2	60	Влканите, памучните, обоените и ленените ткаенини да се перат на 60 °C на 60 минути.
(*) БРЗО 15 мин.	30°	2,0	2	15	Малку извалкани, памучни, обоени и платнени ткаенини.



НАПОМЕНА: ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВА ВО ЗАВИСНОСТ ОД КОЛИЧЕСТВОТО НА ОБЛЕКА, ВОДАТА ОД СЛАВИНАТА, АМБИЕНТАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА И ОД ИЗБОРОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

(*) Поради краткото време за перење на оваа програма, препорачуваме да користите помалку дегерент. Програмата може да трае подолго од 15 минути ако машината открие нееднакво полнење. Може да ја отворите вратата на машината по 2 минути откако ќе заврши перењето. (Периодот од 2 минути не е вклучен во траењето на програмата.)

Според регулативата 1015/2010 и 1061/2010, програмата 3 и програмата 4 се „Стандардна програма за памук 60°C“ и „Стандардна програма за памук 40°C“.

Програмата Еко 40-60 може нормално да чисти извалкани памучни алишта, кои може да се перат на 40°C или 60°C, заедно во истиот циклус и да се исушат на таков начин што ќе може веднаш да се стават во плакар, и оваа програма се користи за проценка на усогласеност со законодавството на ЕУ екодизајн.

- Најефикасни програми во однос на потрошувачката на енергија се генерално оние што работат на пониски температури и подолго времетраење.
- Полнењето на машината за перење до капацитетот назначен од производителот за соодветните програми придонесува кон заштеда на енергија и вода.
- Времетраењето на програмата, потрошувачката на енергија и вредностите на потрошувачката на вода може да се разликуваат во зависност од тежината и видот на полнењето, избраните дополнителни функции, водата од чешма и температурата на околината.
- Се препорачува да се користи течен детергент за програмите за перење на ниска температура. Количината на детергент што треба да се користи може да се разликува во зависност од количината на алишта и нивото на нечистотија на алиштата. Ве молиме следете ги упатствата на производителите на детергенти за количината на детергентот што треба да се користи.
- Бучавата и преостанатата влага се под влијание на брзината на вртење. Колку е поголема брзината на вртење во фазата на центрифугирање, толку е поголема бучавата, а помало е количеството на преостаната влага.
- Можете да пристапите до базата на податоци на производи каде што се зачувани информациите за моделот со читање на QR-кодот на етикетата за енергија.

Име на програма	Измерен капацитет kg	Потрошувачка на енергија (kWh/циклус)			Времетраење на програмата Часови: Минути			Потрошувачка на вода Литри / Циклус			Макс. Температура °C			Преостаната содржина на влага % 1000 Rpm		
Памук 90°C	7	2,33			03:00			80			81			62%		
Памук 60°C	7	0,98			04:10			52			43			62%		
Eko 40-60	7	1,08	0,49	0,32	03:25	02:42	02:40	49	40	40	44	29	20	62%	62%	62%
Синтетика	3,5	0,54			01:50			44			42			71%		
Браzo 60°	3	0,99			01:00			31			58			62%		
Памук 20°C	3,5	0,2			01:36			43			20			62%		


6.1 Важни информации

- Користете дeterгенти, омекнувачи и други производи погодни само за автоматски машини за перење. Има премногу pena и се активира системот за автоматска апсорпција на pena поради употреба на премногу дeterгент.
- Препорачуваме периодично да ја чистите машината на секои 2 месеци. За периодичното чистење ве молиме користете ја програмата Чистење на барабанот (Drum Clean). Ако вашата машина нема програма за Чистење на барабанот, користете ја програмата Памук-90 (Cottons-90). Ако е потребно, користете средства за отстранување каменец произведени специјално само за машини за перење.
- Не отворајте ја насила вратата од машината додека машината работи. Може да ја отворите вратата на машината по 2 минути откако ќе заврши перењето. *
- Не отворајте ја насила вратата од машината додека машината работи. Вратата ќе отвори веднаш по завршувањето на циклусот на перење. *
- Постапките за инсталација и поправка секогаш треба да ги спроведува Овластениот сервис со цел да се избегнат можните ризици. Производителот нема одговорност за штетите што можат да произлезат од постапките спроведени од неовластено лице.

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

7. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

7.1 Предупредување




Исклучете ја машината од струја и отстранете го приклучокот од штекер пред да ја одржувате и чистите машината.

Исклучете ја славината за вода пред да започнете со нејзиното одржување и чистење.

! ВНИМАНИЕ: Не користете растворувачи, абразивни средства за чистење, средства за чистење стакло или средства за чистење наменети за сите цели за да ја чистите вашата машина за перење. Тие можат да ги оштетат пластичните површини и другите компоненти со хемикалиите што ги содржат.

7.2 Филтри за довод на вода


Филтрите за довод на вода спречуваат влакни и надворешни предмети да влезат во машината. Препорачуваме овие филтри да се чистат кога машината не може да прима доволно вода, иако е вклучен доводот и славината е отворена. Се препорачува да ги чистите филтрите за довод на вода чистите еднаш на 2 месеца.



- Одвртете го цревото за довод на вода од машината за перење.
- Отстранете го филтерот за довод на вода од вентилот за довод на вода, користете клешти за да ја повлечете пластичната прачка во филтерот.
- Вториот филтер за довод на вода е сместен на самиот крај на цревото за довод на вода. Отстранете го вториот филтер за довод на вода од вентилот за довод на вода, користете клешти за да ја повлечете пластичната прачка во филтерот.
- Исчистете го филтерот темелно со мека четка и измијте со насапунета вода и исплакнете добро. Внесете го повторно филтерот со нежно притискање за да го вратите на место.

! ВНИМАНИЕ: Филтрите на вентилот за довод на вода можат да се затнат поради квалитетот на водата или недостиг на потребно одржување и можат да откажат. Ова може да предизвика течење на вода. Сите такви откажувања не влегуваат во гаранцијата.

7.3 Филтер за пумпа



Системот на филтер за пумпа во вашата машина за перење го продолжува векот на пумпата спречувајќи да влегуваат влакненца во машината.

Препорачуваме да го чистите филтерот за пумпата секои 2 месец.

Филтерот за пумпата е лоциран под капакот во нискиот долнен десен агол.

За да го исчистите филтерот на пумпата:

1. Може ја користите лопатката за детергент во прашок (*) набавена со машината или мерилката за нивото на течен детергент за да го отворите капакот на пумпата.
2. Наместете го крајот на лопатката за прашок или мерилката за ниво на течен детергент во отворот на капакот и нежно притиснете наназад. Капакот ќе се отвори.
 - Пред отворање на капакот на филтерот, наместете сад под капакот на филтерот за да ја собере сета останата вода во машината.
 - Олабавете го филтерот со вртење спротивно од стрелките на часовникот и отстранете го со влечење. Почекајте да се исцеди водата.
3. Извадете ги сите надворешни предмети од филтерот со мека четка.

ОЗАБЕЛЕШКА: Можеби ќе треба неколкупати да го испразните садот за вода, во зависност од количеството на вода во машината.

4. По чистењето, вратете го филтерот со вметнување и завртување во насока на стрелките на часовникот.
5. Додека го затворате капакот од пумпата, погрижете се деловите од неговата внатрешна страна да се совпаднат со отворите на плочата од предната страна.
6. Затворете го капакот на филтерот.


⚠ Предупредување

Водата во пумпата може да биде жешка, почекајте да се олади пред да чистите или одржуваате.

(*) Спецификациите може да се разликуваат во зависност од купениот производ.

7.4 Фиокка за детергент

Користењето детергент може да предизвика остаток насобран во фиоката за детергент. Препорачуваме да ја отстранувате фиоката секои 2 месеци за да го исчистите насобраниот остаток.




За да ја извадите фиоката за детергент:

- Повлечете ја фиоката додека целосно не се извлече.
- Нежно притиснете ја надолу (како што е прикажано подолу) и повлечете ја од лежиштето.
- Исчистете ја фиоката со вода и мека четка.
- Ако има остаток во лежиштето на фиоката, тогаш отстранете го со мека четка. Внимавајте да не капе од остатокот во машината.
- Темелно исушете ја фиоката и лизгајте ја назад во лежиштето.


⚠ Не мијте ја фиоката за детергент во машина за садови. .

8. БЛОКАТОР НА ОДМИВАЊЕ / КУКИШТЕ / БАРАБАН



1. Блокатор на одмивање

Отстранете ја фиоката за детергент и размонтирајте го блокаторот на одмивање. Измијте добро за целосно да го отстраните секој остаток од омекнувачот. Склопете го блокаторот за одмивање по чистењето и проверете дали е правилно наместен.



2. Кукиште

Користете благо, неабразивно средство за чистење, или сапун и вода, за да ја исчистите надворешната кутија. Избришете со сува мека крпа.

3. Барабан

Не оставајте метални предмети како игли, спојници, монети итн. во машината. Овие предмети може да предизвикаат 'рѓа во барабанот. За да ги исчистите дамките од 'рѓа, ставете средство за чистење без хлор и следете ги упатствата од производителот на средството за чистење. Никогаш не користете жица за садови или слични тврди предмети за чистење на дамките од 'рѓа.

9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Сите поправки што се потребни на машината треба да ги врши компанија за овластен сервис. Ако на машината ѝ е потребна поправка или не можете да го решите проблемот со информациите дадени подолу, би требало да:

- Да ја исклучете машината од напојување.
- Да го затворите доводот на вода.

ДЕФЕКТ	МОЖНА ПРИЧИНА	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Машината не почнува да работи.	Не е вклучена.	Вклучете ја машината.
	Осигурувачите се прегорени.	Заменете ги осигурувачите.
	Нема струја.	Проверете го напојувањето.
	Не е притиснато копчето Start/ Pause (старт/пауза).	Притиснете го копчето за старт/пауза.
	Позиција „стоп“ на бирање на програма.	Свртете го копчето за програми на посакуваната позиција.
	Вратата од машината не е целосно затворена.	Затворете ја вратата од машината.
Машината не прима вода.	Славината е затворена.	Пуштете ја славината.
	Можно е цревото за довод да се превиткало.	Проверете го доводот на вода и одвртете.
	Цревото за довод е затнато.	Исчистете ги филтрите на цревото за довод на вода. (*)
	Затнат филтер за довод.	Исчистете ги филтрите за довод.(*)
	Вратата од машината не е целосно затворена.	Затворете ја вратата од машината.
Машината не исфрла вода.	Цревото за испуштање на водата е затнато или превиткано.	Проверете го цревото за одвод, потоа исчистете го или одвиктајте.
	Затнат филтер за пумпа.	Исчистете го филтерот за пумпа. (*)
	Во барабанот има премногу облека.	Распоредете ги рамномерно алиштата во машината.
Машината вибрира.	Не се приспособени ногарките на машината.	Приспособете ги ногарките. (**)
	Не се отстранети шрафовите за блокада при транспорт.	Извадете ги шрафовите за блокада при транспорт.(**)
	Барабанот има малку облека.	Тоа нема да ја спречи работата на машината.
	Машината е преполнета со облека или облеката не е распоредена подеднакво.	Не преполнувајте го барабанот. Распоредете ги рамномерно алиштата во барабанот.
	Машината е поставена на тврда површина.	Не ја поставувајте машината за перење на црста основа.
Во фиоката за детергент се создава премногу пена.	Се користи преголемо количество детергент.	Притиснете го копчето за старт/пауза. За да ја запрете пената, растворете една лажица омекнувач во 1/2 литри вода и истурете во фиоката за детергент. Притиснете го копчето за старт/пауза за 5-10 минути.
	Се користи погрешен детергент.	Користете само детергенти кои се произведени за автоматски машини за перење.

ДЕФЕКТ	МОЖНА ПРИЧИНА	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Незадоволувачки резултат од перењето.	Облеката е многу валкана за избраната програма.	Користете ги информациите на таблите за програми за да ја изберете најсоодветната програма.
	Недоволно количество на дeterгент.	Користете количество дeterгент како што е посочено на пакувањето.
	Има премногу облека во вашата машина.	Проверете дали е надминат максималниот капацитет за избраната програма.
Незадоволувачки резултат од перењето.	Тврда вода.	Зголемете ја количината на дeterгент според упатствата од производителот.
	Во барабанот има премногу облека.	Проверете дали облеката е распоредена.
Штом ќе се наполни машината со вода, водата се исфрла.	Крајот од цревото за исфрлање вода е прениско за машината.	Проверете дали цревото за исфрлање е на соодветна висина. (**)
Не се појавува вода во барабанот при перењето.	Нема дефект. Водата е во дел од барабанот што не се гледа.
Облеката има остатоци од дeterгент.	Нерастворливите честички на некои дeterгенти може да се појават на облеката како бели дамки.	Направете дополнително плакнење или исчистете ја облеката со четка откако ќе се исуши.
На облеката може да се појават сиви дамки.	На облеката има нетретирано масло, крема или маст.	Користете количество дeterгент како што е посочено на пакувањето.
Центрифугата не функционира или се вклучува подоцна од очекуваното.	Нема дефект. Се активирал системот за контрола на нерамномерно наполнет барабан ќе се обиде да ја распореди облеката. Операцијата центрифугирање ќе започне откако ќе се распореди облеката. Наполнете го барабанот подеднакво при следното перење.	Системот за контрола на нерамномерно наполнет барабан ќе се обиде да ја распореди облеката. Операцијата центрифугирање ќе започне откако ќе се распореди облеката. Наполнете го барабанот подеднакво при следното перење.

(*) Погледнете го поглавјето кое се однесува на одржување и чистење на машината.

(**) Погледнете го поглавјето за инсталација на машината.

10. АВТОМАТСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ДЕФЕКТ И КАКО ДА ПОСТАПИТЕ

Вашата машина е опремена со вграден систем за откривање грешки, означен со комбинација од трепкачки светла за работа. Највообичаените кодови за грешки се прикажани подолу.

КОД НА ГРЕШКА	МОЖЕН ДЕФЕКТ	ШТО ДА СЕ ПРЕЗЕМЕ
E01 	Вратата од машината не е затворена соодветно.	Затворете ја вратата додека не слушнете звук. Ако машината и понатаму покажува дефект, исклучете ја од копчето и од штекерот и веднаш контактирајте со најблискиот овластен сервис.
E02 	Притисокот или нивото на вода во машината можеби се ниски.	Проверете дали славината е целосно пуштена. Можни е водоводната мрежа да е исклучена. Ако проблемот сè уште продолжува, машината автоматски ќе запре по некое време. Исклучете ја машината од штекерот, исклучете ја славината и контактирајте го најблискиот овластен сервисен инженер.
E03 	Пумпата е со дефект или филтерот за пумпа е затнат, или електричното поврзување на пумпата е со дефект.	Исчистете го филтерот за пумпа. Ако продолжи проблемот, контактирајте го најблискиот овластен сервисен инженер. (*)
E04 	Машината има прекумерно количество вода.	Машината сама ќе ја исфрли водата. Штом водата е исфрлена, исклучете ја машината од копче и од струја. Исклучете ја славината и контактирајте го најблискиот овластен сервисен инженер.

(*) Погледнете го поглавјето кое се однесува на одржување и чистење на машината.



<https://quadro.com.hr>

Nero d.o.o.

Location: Zagreb, Kovinska 28, Jankomir, Hrvatska

Mail: servis@quadro.com.hr

Phone: +3853689100



52343786